

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 67

17 март 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1109. Одлука за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на мало.....	2	1113. Решение за престанок на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи.....	18
1110. Правилник за начинот на вршење увид од страна на физичките лица во своите лични податоци содржани во Централниот регистар на население.....	2	1114. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Полска.....	18
1111. Правилник за формата и содржината на записникот и на прекршочниот платен налог.....	6	1115. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	19
1112. Правилник за формата и содржината на барањето за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување од осигуреникот кој бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.....	16	Огласен дел.....	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1109.

Врз основа на член 30 став 1, алинеја 2 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 48/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 март 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Член 1

Со оваа одлука се определуваат највисоки цени во трговијата на мало на: леб, сол, зејтин, млеко и млечни производи, јајца, брашно, месо, тестенини, лекови и дезинфекциони средства.

Највисоките цени на производите од ставот 1 на овој член се утврдуваат на нивото на цените на истите кои се применувале на 11 март 2020 година, кога од страна на Светската здравствена организација е прогласена пандемија на Коронавирусот COVID-19.

Член 2

Највисоките цени на производите од член 1 на оваа одлука ќе се применуваат до 30 април 2020 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2288/1
16 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

1110.

Врз основа на член 26 став (3) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ УВИД ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ВО СВОИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СОДРЖАНИ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за вршење увид од страна на физичките лица во своите лични податоци содржани во Централниот регистар на население (во натамошниот текст: Регистарот), електронски, автоматски или преку полномошник.

Член 2

Вршењето на увид од страна на физичките лица во своите лични податоци содржани во Регистарот преку Националниот портал за електронски услуги (во ната-

мошниот текст: Порталот) со издавање на потврда за содржани лични податоци во Регистарот за субјектот на личните податоци, се обезбедува на средно ниво на сигурност.

Член 3

Увидот од страна на физичките лица во своите лични податоци содржани во Регистарот, се обезбедува преку поднесување на барање за издавање на потврда за содржани лични податоци во Регистарот за субјектот на личните податоци (во натамошниот текст: потврдата).

Потврдата се издава од страна на Министерството за информатичко општество и администрација или се обезбедува од страна на посредникот во Една точка на услуги.

Потврдата се издава во форма и се доставува на начин согласно поднесеното барање од субјектот на личните податоци.

Содржината на потврдата е дадена во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Физичко лице може да изврши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот преку сопствениот кориснички профил на Порталот со поднесување на барање за издавање на потврда.

Потврдата на физичкото лице кое поднело барање согласно ставот 1 на овој член, му се доставува автоматски на неговиот профил на Порталот или електронски на неговата електронска адреса наведена во барањето.

Физичко лице може да изврши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот и преку посредник со лично присуство во административна канцеларија - Една точка за услуги, ако:

- потпише договор за обезбедување на административната услуга по електронски пат во хартиена форма, согласно член 42 став (2) од Законот за електронско управување и електронски услуги;

- приложи важечки документ за лична идентификација и

- потпише образец на барање за издавање на потврда во хартиена форма, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Ако физичкото лице врши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот преку полномошник, покрај документите од ставот 3 на овој член, потребно е полномошникот да приложи полномошно издадено од физичкото лице на адвокат или полномошно заверено на нотар.

Ако физичкото лице поднело барање согласно ставовите 3 и 4 на овој член, потврдата, покрај во хартиена форма, се доставува и до неговиот кориснички профил, а на негово барање и на неговата електронска адреса.

За издадената потврда од став 2 на овој член, на субјектот на личните податоци може да му биде издаден репродуциран примерок во хартиена форма, кој претставува копија на оригиналната потврда, кој овозможува да се пристапи до оригиналот во електронска форма.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/1-1374/2
16 март 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

Прилог бр.1

Потврда за содржани лични податоци во Централниот регистар на население

Реден број	Вид на личен податок	Содржан личен податок	
1	Име		
2	Презиме		
3	ЕМБГ		
4	Пол		
5	Датум на раѓање		
6	Место на раѓање		
	Држава		
	Општина		
	Населено место		
7	Лични документи	Лична карта	Пасош
	Документ		
	Број на документ		
	Вид на документ		
	Датум на издавање на документот		
	Датум на важност на документот		
	Статус на документот		
	Место на издавање на документот		
8	Мајка (ЕМБГ)		
9	Татко (ЕМБГ)		
10	Адреса на живеалиште		
	Општина		
	Населено место		
	Улица		
	Број (Број, Влез, Стан)		
	Додаток на број		
11	Адреса на привремен престој		

	Општина	
	Населено место	
	Улица	
	Број (Број, Влез, Стан)	
	Додаток на број	
12	Државјанство	
	Држава	
	Статус	
	Датум на почеток	
	Датум на престанок	
13	Брачен статус	
	Датум на брачен статус	
	Сопруг/а (ЕМБГ)	
14	Смрт	
	Датум на смрт	
	Место на смрт	
	Држава	
	Општина	
	Населено место	

Прилог бр.2

БАРАЊЕ

за издавање на потврда за содржани лични податоци во Централниот регистар на население
за субјектот на личните податоци

Јас, _____, од _____ со
ЕМБГ: _____ како субјект на личните податоци, барам од
посредникот за административни услуги во Една точка за услуги да ми издаде потврда за моите
лични податоци кои се содржани во Регистарот.

Потврдата, освен на мојот кориснички профил на Порталот барам да ми биде доставена/издадена:

- ☐ на следната електронска адреса:
_____.
- ☐ во хартиена форма од посредникот во Една точка за услуги.

Датум и место на поднесување
на барањето

Подносител на барањето

1111.

Врз основа на член 34 став (8) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација до-
несе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ И НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за извршен надзор и на прекршоч-
ниот платен налог.

Член 2

Записникот за извршен надзор се пополнува на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на записникот за извршен надзор од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.
1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за правно лице- друг субјект се издава на образец кој се печати на хартија со
бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,
кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за раководното лице на надлежниот орган или друг субјект се издава на обра-
зец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3,
кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за овластеното лице на надлежниот орган или на друг субјект се издава на об-
разец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4,
кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.

Бр. 08/1-1374/3
16 март 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

Прилог бр.1



Република Северна Македонија
Министерство за информатичко
општество и администрација на

Бр. _____
Датум _____ 20 _____ година
во _____ часот

ЗАПИСНИК ЗА ИЗВРШЕН НАДЗОР

Датум и време на вршење на надзорот

Место на вршење на надзорот

Податоци за правното лице-друг субјект:

Назив

Седиште

Единствен даночен број

Име и презиме на раководното лице на правното лице

Единствен матичен број на раководното лице на правното лице

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа на раководното лице на правното лице

Име и презиме на овластеното лице во правното лице

Единствен матичен број на овластеното лице во правното лице

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа на овластеното лице во правното лице

Присутни лица

Наод за утврдената фактичка состојба

Начин на кој ќе се отстранат штетните последици

Начин на надминување на последиците од сторениот прекршок

Забелешки на присутните лица

На сторителот на прекршокот му е издаден прекршочен платен налог

☐

М.П.

Име, презиме и потпис на
присутните лица
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на лицето
кое го извршило надзорот

Прилог бр. 2



Република Северна Македонија
Министерство за информатичко
општество и администрација на
Бр. _____
Датум _____ 20 _____ година
во _____ часот

Врз основа на член 34 став (1) од Законот за Централен регистар на население, административниот службеник од Министерството за информатичко општество и администрација овластен за вршење надзор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(на правно лице-друг субјект)

Податоци за правното лице - друг субјект:
Назив

Седиште

Единствен даночен број

Податоци за одговорното лице во правното лице:
Име и презиме

Адреса

Единствен матичен број на раководното лице на правното лице

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа

Опис од прекршокот

Место и време на сторување на прекршокот

Правна квалификација на прекршокот

Записник за сторен прекршок (број и датум на записникот)

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија – Министерство за информатичко општество и администрација, (назив на примачот) – Трезорска сметка, (банка на примачот) – Народна банка на Република Северна Македонија, (сметка) – 100000000063095, (уплатна сметка) - 840***07300 (***)се впишува ознаката на општината), (приходна шифра) – 722138, (програма) – 00, со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за информатичко општество и администрација. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, лицето кое го извршило надзорот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на
сторителот на прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на лицето
кое го извршило надзорот

Прилог бр. 3



Република Северна Македонија
Министерство за информатичко
општество и администрација на
Бр. _____
Датум _____ 20 _____ година
во _____ часот

Врз основа на член 34 став (1) од Законот за Централен регистар на население, административниот службеник од Министерството за информатичко општество и администрација овластен за вршење надзор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за раководното лице на надлежниот орган или друг субјект)

Име и презиме

Адреса

Единствен матичен број на раководното лице на надлежниот орган или друг субјект

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа

Податоци за надлежниот орган или друг субјект:

Назив

Седиште

Единствен даночен број

Опис од прекршокот

Место и време на сторување на прекршокот

Правна квалификација на прекршокот

Записник за сторен прекршок (број и датум на записникот)

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија – Министерство за информатичко општество и администрација, (назив на примачот) – Трезорска сметка, (банка на примачот) – Народна банка на Република Северна Македонија, (сметка) – 100000000063095, (уплатна сметка) - 840***07300 (***)се впишува ознаката на општината), (приходна шифра) – 722138, (програма) – 00, со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за информатичко општество и администрација. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, лицето кое го извршило надзорот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на
сторителот на прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на лицето
кое го извршило надзорот



Република Северна Македонија
Министерство за информатичко
општество и администрација на
Бр. _____
Датум _____ 20 _____ година
во _____ часот

Врз основа на член 34 став (1) од Законот за Централен регистар на население, административниот службеник од Министерството за информатичко општество и администрација овластен за вршење надзор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за овластеното лице на надлежниот орган или на друг субјект)

Име и презиме

Адреса

Единствен матичен број на овластеното лице на надлежниот орган или на друг субјект

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа

Податоци за надлежниот орган или друг субјект:

Назив

Седиште

Единствен даночен број

Опис од прекршокот

Место и време на сторување на прекршокот

Правна квалификација на прекршокот

Записник за сторен прекршок (број и датум на записникот)

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија – Министерство за информатичко општество и администрација, (назив на примачот) – Трезорска сметка, (банка на примачот) – Народна банка на Република Северна Македонија, (сметка) – 100000000063095, (уплатна сметка) - 840***07300 (**се впишува ознаката на општината), (приходна шифра) – 722138, (програма) – 00, со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за информатичко општество и администрација. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, лицето кое го извршило надзорот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на
сторителот на прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на лицето
кое го извршило надзорот

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**1112.**

Врз основа на член 107-е став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275/19 и 31/20), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОСИГУРЕНИКОТ КОЈ БИЛ ВО РАБОТЕН ОДНОС, ОДНОСНО НА РАБОТА ВРЗ ОСНОВА НА КОЈА БИЛ ПРИЈАВЕН ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, А ОД СТРАНА НА ОБВРЗНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС НЕ Е ПЛАТЕН ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување од осигуреник кој бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на образец БПП/ПИО/1 -Барање за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Барањето од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.

Образецот БПП/ПИО/1 од став 1 на овој член содржи податоци за: назив на субјектот до кој се поднесува барањето, штембил со број и датум на барањето, наслов на барањето, податоци за подносителот на барањето, податоци за обврзникот кај којшто осигуреникот бил пријавен во задолжително социјално осигурување, податоци за периодот за неплатениот придонес за пензиско и инвалидско осигурување, датум на поднесување на барањето, место за потпис на барањето и место за печат.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-1628/4
13 март 2020 година
Скопје

Заменик Министер за труд
и социјална политика,
Ѓонул Бајрактар, с.р.

Фонд за пензиското и инвалидското

Прилог

осигурување на Северна Македонија

Образец БПП/ППО/1

Филијала/Деловница

БАРАЊЕ

за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување

1.Податоци за подносителот на барањето	
1.1.Име и презиме на осигуреникот	
1.2.ЕМБГ на осигуреникот	
1.3.Адреса на седиште/живеалиште	
Улица	број
Општина	место.....
Телефон	
Е-маил	
2.1.Податоци за обврзникот на кај којшто бил пријавен во задолжително социјално осигурување	
Назив и седиште на обврзникот:	
ЕМБС или ЕДБ на обврзникот или регистерски број на обврзникот:	
.....	
.....	
3.Податоци за периодот на неплатениот придонес за пензиско и инвалидско осигурување	
Од-----	до-----година
Од-----	до-----година
Од-----	до-----година
Датум на поднесување	
Потпис на барателот	М.П.

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ****1113.**

Врз основа на член 202 и член 145 став (4) точка 3) и став (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 82/2018 и 198/2018) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување постапувајќи по службена должност на седница одржана на ден 27.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ**

1. Дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското друштво за вршење осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје со седиште на ул. Дебарца бр. 25 А-003/1, Скопје, издадена со Решение за издавање на дозвола за вршење осигурително брокерски работи бр. УП 07-1-365 од 11.7.2013 година донесено од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското друштво за вршење осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија со ЕМБС 6161570 и ЕДБ 4030006612009, престанува да важи поради отварање стечајна постапка над должникот Акционерското друштво за вршење осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје со Решение 2СТ бр.242/19 од 24.1.2020 година од Основниот граѓански суд Скопје, согласно член 145 став (4) точка 3) од Законот за супервизија на осигурување.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и ќе се запише во Регистарот на осигурително брокерски друштва кој го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

4. Ова решение е конечно и влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 18-1-131
27 февруари 2020 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****1114.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА****Член 1**

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Полска („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 16/20, 21/20, 50/20 и 56/20), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додаваат три нови алинеи 2, 3 и 4 кои гласат:

“ - Згиерски/Zgierski,
- Конински/Koninski,
- Лодз/Lodz,“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-310/6
13 март 2020 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1115.

Врз основа на член 191, став (5), а во врска со член 241 став 2 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 март 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ**

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 257/12 („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/13, 48/15, 33/16, 154/17, 62/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 61/20), на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани, се продолжува до 31 јули 2020 година согласно Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-2867/20 од 20.3.2012 година склучен помеѓу Владата на Република Македонија претставувана од Крешник Бектеши, Министер за економија со бр.12-6703/1 од 27.12.2019 година и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани со бр. 0302/19 од 30.12.2019 година со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.

2. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-257/12
16 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020067